

Неделна тема	Скокни, рипни
Содржина на денот	Скокни, рипни-Весел биди
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Анета Ивановска
	Дневни активности
Здрави и безбедни навики	Редовно миеење на раце по активности надвор од домот и пиење течности по вежбање (слика 1 и 2).
Активност	<p>Пролетните денови искористете ги за прошетка во блиската околина или паркот (слика 3). Поведете разговор со детето за пролетта и потикнете го да наведува што се воочило. Патем можете и да опишувате појави и да ги именувате боите. Насочете му го вниманието да ги чуе звуците на птиците и да ги набљудува нивните движења: скокање, летање, колвање и др. Предложете му да ги имитира со што би се раздвижило(слика 4).</p> <p>Потоа играјте игра „Скокни, рипни-Весел биди“. Нацртајте му на детето на плочник со креда неколку кругови (слика 5 и 6) и потикнете га да скока во круговите на една и две нозе. Со вежбите за скокање ќе ја зајакне мускулатурата на долните екстремитети, а и способноста за одржување на рамнотежа со телото би се подобрила. Играта играјте ја се додека детето покажува интерес. На крај освежете се со еден убав цеден природен сок (слика 7 и 8).</p>